

Infomatrix ERP софтвер



Infomatrix, овој моќен информатички систем ги интегрира и автоматизира сите клучни бизнис процеси. Infomatrix овозможува огромни подобрувања во ефикасноста на било која компанија.

Што велат нашите клиенти

„Infomatrix ERP системот ни овозможи подобрување во работењето на начини кои не сметавме дека се возможни претходно. Сега сме слободни да се фокусираме на корисни активности.“

„Конечно имаме потполн увид во нашето работење! Сите прегледи и контроли кои ни беа потребни, ги добивме. Нашите клиенти добиваат поквалитетни производи и се многу задоволни.“

- ✓ Дефинирање на бизнис процесите
- ✓ Заштита на критично важни податоци
- ✓ Високо ниво на додадена вредност
- ✓ Преведување на употребливи информации
- ✓ Интеграција низ сите бизнис процеси
- ✓ Автоматизација и продуктивност
- ✓ Зголемување на целокупните перформанси
- ✓ Квалитетни извештаи и анализи
- ✓ Интеграција на целиот ланец на работа

Инфопроект д.о.о.

Бул. Митрополит Теодосие Гологанов 70/16
1000 Скопје

☎ (02) 3090-233

✉ info@infoproject.biz

http://www.infoproject.biz

ЕДБ: 4030994272730

Продукти на Инфопроект

- Infomatrix Retail
- Infomatrix Pharmaceutical
- Infomatrix Real Estate
- Infomatrix Finance
- Infomatrix Wholesales

Интеграција

Интеграција низ сите бизнис процеси. Infomatrix ви овозможува да ја добиете полната придобивката од Infomatrix систем со интегрирање на сите аспекти на вашиот бизнис од продажба и односот со клиентите, низ планирањето и организирањето, до производството и дистрибуцијата.

Автоматизација

Автоматизацијата и зголемување на продуктивноста. Преку автоматизацијата на активностите, Infomatrix системот ги прави поефикасни, ги намалува можностите за грешки, ја забрзува работата и ги ослободува вработените од двојната работа.

Интеграција

Интеграцијата низ целиот ланец на работа, вклучувајќи ги вашите клиенти и добавувачи, ви овозможува целосна видливост и следливост.

Перформанси

Подобрување на целокупните перформанси. Преку интегрирање на различните бизнис процеси, Infomatrix системот осигурува кохерентност, избегува двојни внесови или дисконтинуираност на работата меѓу различни вработени од различни сектори. Кумулативниот позитивен ефект од интеграцијата на бизнис процесите е целокупниот супериорен перформанс на компанијата.

Извештаи

Квалитетни извештаи и анализи. Infomatrix системот ви овозможува да добивате финансиски и нефинансиски извештаи и анализи за перформансите на вашата компанија.